

**Прописи чишто одредби
стапуваат во примена или престануваат да важат во**

ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА

Закони кои стапуваат во примена

Датум	Закон	Одредби кои стапуваат во примена
01.01.2023	Закон за управување со дополнителни текови на отпад (основен закон, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 216/2021)	Законот започнува да се применува, освен одредбите од член 23, член 24, член 67 став (1) точка 22), член 68 став (1) точка 12 и 13) и член 69 став (1) точка 3) од законот, кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2024 година.
01.01.2023	Закон за платежни услуги и платни системи (основен закон, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/2022)	Законот започнува да се применува, освен: <ul style="list-style-type: none">- одредбите од членовите 4, 9 став (1) точки 4, 6, 8 и 12 и став (2) точки 4, 6 и 8, 12 став (2) точка 2, 27 став (6), 99 ставови (4), (5), (6) и (7), 102 став (2), 123 ставови (3), (5), (6) и (8), 129 став (3), 130 ставови (11) и (13), 131 став (7), 152 став (5), 157 ставови (4) и (5) и 184 став (9) и одредбите од Дел деветти Глави I, II, III, V, VI и VII кои ќе започнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија;- одредбите од членот 99 став (3) кои престануваат да важат со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија;- одредбите од членовите 56 став (1) точка 7) потточка б, алинеја 3, 72 став (7) точка 3, 75 став (5) точка 3, 109 став (1) точка 5) потточка в, 129 став (6), 130 став (8) и 131 кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2026 година;- членот 191 кој ќе започне да се применува во рок од 20 месеци од денот на влегувањето во сила на законот;- одредбите од членовите 42 став (9) точка 3, 54 и 55 кои ќе отпочнат да се применуваат во рок од 15 месеци од денот на влегувањето во сила на законот;- членот 184 ставови (5) и (8) кои ќе започнат да се применуваат во рок од 16 месеци од денот на влегувањето во сила на законот;- одредбите од Дел седми Глава II и Дел четврти Глава IV кои ќе започнат

		<p>да се применуваат во рок од 20 месеци од денот на влегувањето во сила на законот;</p> <ul style="list-style-type: none"> - одредбите од Дел седми Глава III кои ќе отпочнат да се применуваат во рок од 24 месеци од денот на влегувањето во сила на законот; и - одредбите од членот 183 став (7) од законот кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2024 година.
01.01.2023	Закон за данокот на додадена вредност (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 57/2022)	<p>Член 7 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 30-б.
01.01.2023	Закон за данокот на личен доход (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 274/2022)	<p>Член 26 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 11, - член 12, - член 15, став 1, - член 16, став 1, - член 27, став 1, точка 14, - член 58, - член 59, - член 60, - член 61, - член 62, - член 63, - член 63-а, - член 63-б, - член 63-в, - член 70, - член 80, точка 6-а, - член 84, - член 85, - член 85-а, - член 87, - член 89-а, - член 91-а, - член 93, став 4, - член 116.
01.01.2023	Закон за личната карта (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	<p>Член 9 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 4, - член 6, став 1, - член 7-а, - член 7-б, - член 11, став 1, - член 12.
01.01.2023	Закон за матичен број (закон за дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	<p>Член 7 од Законот за дополнување, кој се однесува на следниве одредби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 12, став 1, - член 13, став 1, - член 16.

01.01.2023	Закон за државјанството на Република Северна Македонија (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	Член 4 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 23.
01.01.2023	Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	Член 7 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 3-а, - член 5, ставови 3 и 4, - член 9, ставови 1 и 2, - член 11, став 2.
01.01.2023	Закон за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	Член 12 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 16, - член 26, став 2, - член 29, - член 30, став 1, - член 31, став 2, - член 36, - член 38, став 1, - член 40, - член 41.
01.01.2023	Закон за личното име (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/2022)	Член 4 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 7.
01.01.2023	Закон за земјоделство и рурален развој (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 123/2022)	Член 6 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 61, ставови 4, 5 и 6.
01.01.2023	Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 171/2022)	Член 34 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 192.
01.01.2023	Закон за енергетика (закон за изменување и дополнување, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 236/2022)	Член 95 од Законот за изменување и дополнување, кој се однесува на следниве одредби: - член 172-б.
01.01.2023	Закон за буџетите (основен закон, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/2022)	Член 121 од Законот, кој се однесува на следниве одредби: - член 6, ставови 4, 5 и 6, - член 10, - член 11, - член 13, - член 14, - член 16, - член 17,

- член 18,
- член 19,
- член 66, ставови 3 и 4,
- член 104.

Закони чишто одредби престануваат да важат

Датум	Закон	Одредби кои престануваат да важат
01.01.2023	Закон за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2003, 2/2004, 54/2007, 48/2010, 67/2010, 17/2011, 135/2011, 187/2013, 154/2015 и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/2021)	Законот престанува да важи.
01.01.2023	Закон за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/2010, 35/2011, 11/2012, 59/2012, 166/2012, 170/2013, 153/2015, 199/2015, 193/2017 и 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020 и 39/2022)	Законот престанува да важи, освен следниве одредби: <ul style="list-style-type: none"> - член 2 став (1) точки 4, 5, 10, 17, 19 и 20, - член 5 став (1) точки 9 и 11, - член 6 став (1) точка 2, - член 7 став (1) точка 2, - член 7-а став (1) точка 2, - член 9, - член 10 став (1), - член 15, - член 16, - член 17 став (3), - член 21, - член 22, - член 23, - член 24, - член 49 став (2), - член 50 став (1) точки 2, 6, 10, 11 и 12, - член 54 став (1) точки 1 и 2.

Подзаконски акти чишто одредби почнуваат да се применуваат

Датум	Подзаконски акти	Одредби кои почнуваат да се применуваат
01.01.2023	Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање	Целата Одлука за изменување.

на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-COV-2 и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 284/2022

(Закон за управување со кризи)

01.01.2023	Одлука за извршување платежни трансакции „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 289/2022	Целата Одлука.
	(Закон за платежни услуги и платни системи)	
01.01.2023	Одлука за критериумите за класификација на платните системи, стандардите за нивното работење и барањата за гарантен механизам „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20212	Целата Одлука.
	(Закон за платежни услуги и платни системи)	
01.01.2023	Одлука за видот на извештаите за работењето на платните системи и начинот и роковите за нивно доставување „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022	Целата Одлука.
	(Закон за платежни услуги и платни системи)	
01.01.2023	Одлука за начинот на вршење надзор над работењето на давателите на платежните услуги, издавачите на електронски пари, нивните агенти, операторите на платните системи и надворешните лица „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022	Целата Одлука.
	(Закон за платежни услуги и платни системи)	

01.01.2023	Одлука за горната граница на износот на плаќања со мала вредност „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022 (Закон за платежни услуги и платни системи)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за барањата што треба да ги исполнуваат картичната платежна шема и субјектот што врши процесирање „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022 (Закон за платежни услуги и платни системи)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за видот, начинот на доставување и содржината на извештаите за заштитата на паричните средства „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022 (Закон за платежни услуги и платни системи)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за начинот и условите за пренесувањето на извршувањето важни оперативни функции на надворешни лица од страна на платежната институција, институцијата за електронски пари и операторот на платниот систем „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022 (Закон за платежни услуги и платни системи)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за утврдување на Листа на најрепрезентативните услуги поврзани со платежната сметка и формата и содржината на информативниот документ за надоместоците и извештајот за надоместоците и нивните заеднички симболи „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022 (Закон за платежни услуги и платни системи)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за позициите од кои се состои почетниот капитал и сопствените средства на платежната институција и институтцијата за електронски пари,	Целата Одлука.

како и видот, содржината и начинот на доставување на извештаите за сопствените средства „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023 **Одлука за минималниот износ на осигурителната полиса или на гаранцијата за покривање од одговорност „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022**

Целата Одлука.

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023 **Одлука за видот на сигурните, ликвидните и нискоризичните средства коишто се користат за заштита на паричните средства од страна на платежните институции и институтците за електронски пари „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/2022**

Целата Одлука.

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023 **Одлука за пропишување на начинот, формата и роковите за доставување на податоците и/или информациите од листата на најрепрезентативните услуги „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 276/2022**

Целата Одлука.

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023 **Одлука за условите и постапката за отворање и затворање на платежните сметки во Народната банка на Република Северна Македонија „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 289/2022**

Целата Одлука.

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023 **Одлука за водечкиот број на давателите на платежните услуги и стандардите за конструкција на платежните сметки „Службен весник на Република Северна**

Целата Одлука.

Македонија“ бр. 289/2022

(Закон за платежни услуги и платни системи)

01.01.2023	Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2023 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2022	Целата Уредба.
-------------------	---	----------------

(Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа)

01.01.2023	Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2023 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2022	Целата Уредба.
-------------------	---	----------------

(Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа)

01.01.2023	Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2023 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 170/2022	Целата Уредба.
-------------------	---	----------------

(Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа)

01.01.2023	Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2023 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 258/2022	Целата Уредба.
-------------------	---	----------------

(Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа)

01.01.2023	Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2023 година	Целата Уредба.
-------------------	--	----------------

„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 197/2022

(Закон за финансирање на единиците на
локалната самоуправа)

01.01.2023 **Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2023 година** Целата Уредба.
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 198/2022

(Закон за финансирање на единиците на
локалната самоуправа)

01.01.2023 **Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2023 година** Целата Уредба.
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 197/2022

(Закон за финансирање на единиците на
локалната самоуправа)

01.01.2023 **Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2023 година** Целата Уредба.
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 288/2022

(Закон за пожарникарство)

01.01.2023 **Одлука за утврдување на максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2023 година** Целата Одлука.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
284/2022

(Закон за јавен долг)

01.01.2023 **Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име** Целиот Правилник.
„Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

285/2022

(Закон за личното име)

01.01.2023	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата на гости „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022	Целиот Правилник за изменување и дополнување.
	(Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните)	
01.01.2023	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденцијата за издадените лични карти „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022	Целиот Правилник за изменување и дополнување.
	(Закон за личната карта)	
01.01.2023	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Северна Македонија, за начинот на фотограмирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022	Целиот Правилник за изменување и дополнување.
	(Закон за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија)	
01.01.2023	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на државјаните на Република Северна Македонија како и постапката за	Целото Упатство за изменување и дополнување.

издавање на визи на тие пасоши
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 285/2022

(Закон за патните исправи на државјаните на
Република Северна Македонија)

01.01.2023	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водење евиденција за државјаните на Република Северна Македонија и за обрасците што се применуваат односно издаваат „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022	Целиот Правилник за изменување и дополнување.
-------------------	--	---

(Закон за државјанството на Република
Северна Македонија)

01.01.2023	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на определување и поништување на матичен број на граѓанин, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на граѓанинот „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022	Целиот Правилник за изменување и дополнување.
-------------------	---	---

(Закон за матичен број)

01.01.2023	Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Северна Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2023 до 2025 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 249/2022	Целата Програма.
-------------------	--	------------------

(Закон за воздухопловство)

01.01.2023	Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.	Членови 9, 10, 30 и 31 од Правилникот.
-------------------	--	--

260/2020

(Закон за супервизија на осигурување)

01.01.2023	Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 234/2022	Членови 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 став 1 алинеја 3 и член 16 став 3 од Правилникот.
-------------------	---	---

(Закон за здравственото осигурување)

01.01.2023	Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/2022	Член 98 од Договорот.
-------------------	--	-----------------------

(Закон за заштита на децата)

18.01.2023	Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 251/2022	Целата Одлука за изменување.
-------------------	---	------------------------------

(Закон за Народната банка на Република Северна Македонија)

Подзаконски акти чишто одредби престануваат да важат

Датум	Подзаконски акти	Одредби кои престануваат да важат
01.01.2023	Одлука за начинот и постапката за отворање и затворање трансакциска сметка „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2014	Целата Одлука.
	(Закон за платниот промет)	
01.01.2023	Одлука за начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2016 и 48/2016	Целата Одлука.
	(Закон за девизното работење)	

01.01.2023	Одлука за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2016, 48/2016 и 141/2016 (Закон за девизното работење)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за критериумите и стандардите за работењето на платните системи „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2016 (Закон за платниот промет)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за начинот и методологијата на надзор на платните системи „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 177/2021 (Закон за платниот промет)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за определување на износот на мало меѓубанкарско плаќање „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2007 (Закон за платниот промет)	Целата Одлука.
01.01.2023	Одлука за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Северна Македонија „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 3/2022 (Закон за Народната банка на Република Северна Македонија)	
01.01.2023	Одлука за пропишување на стандард за конструкција на сметките на учесниците во платниот промет и доделување на водечки број на носителите на платниот промет „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2007 (Закон за платниот промет)	Целата Одлука.
01.01.2023	Правила за балансирање на системот за пренос на природен гас „Службен	Член 12 став (3), членовите 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од Мрежните правила за пренос на природен гас

весник на Република Северна
Македонија“ бр. 285/2022

(„Службен весник на РМ“ бр. 45/2009).

(Закон за енергетика)

01.01.2023 **Правилник за формата и содржината на
образецот на барањето за промена на
личното име** „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 9/2009 и
169/2013

Целиот Правилник.

(Закон за личното име)

01.01.2023 **Правилник за специјализациите и
супспецијализациите на здравствените
работници и здравствените
соработници со високо образование од
областа на стоматологијата и
фармацијата** „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 275/2021

Член 30, став 1 од Правилникот.

(Закон за здравствената заштита)
